

Постои голема дилема како политички ќе функционира СДСМ?

Доколку партијата се реши во септември да одржи конгрес и да избира нов привремен лидер, а истовремено Бранко Црвенковски атакува да биде "конан", кој претходно мора да го отслужи мандатот на шеф на државата, тогаш неговата улога на "камен мост" - премостување на интересите на разните струи, ќе биде неприродна.

Ваквата спона не може да ги обедини сите социјалдемократи, кои раштркани низ Македонија, функционираат како луѓе партии.

Дел од причините за длабоката криза кај социјалдемократите мораат да се бараат во вербата дека лидерот може да направи сè, дури се верува дека тој можеби е безгрешен. Според библиските кажувања, безгрешен е само Господ, Бог и бебињата. Но, Црвенковски не е "бебе", а уште повеќе новороденче во македонската политика.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

**Н**еколку месеци по предвремените парламентарни избори во Република Македонија СДСМ се наоѓа во своевиден политички вакуум, односно нокдаун.

Партијата, "изгубена во преводот", како и притисната од временскиот и од политичкиот цајтот за подготовки за локалните избори во 2009 година, не пронајде "јунак" кој ќе ја наследи Радмила Шекеринска, односно привремено ќе го пополни празното место кое, по сè изгледа, е зацементирано за враќањето на Бранко Црвенковски.

Неприкосновените лидер на партијата реши да се врати на "Бихаќка", бидејќи шансите да биде повторно избран за претседател на РМ му се минимални, речиси никакви. Поради ова, тој се реши на единственото решение - помпезно враќање во СДСМ. Но, неговиот кам-бек ги разгори страстите во СДСМ, како да се преживее, односно на кој начин да се избере претседател на социјалдемократите, а при тоа да не биде повредено политичкото его на лидерот, кој по сила на Уставот сè уште е претседател на РМ. Всушност, одго-



### КАКО ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РМ ИМА ПРОТОКОЛАРНА ВЛАСТ, НО СО ПАРТИЈА СТАНУВА МОКЕН ФАКТОР ВО МАКЕДОНИЈА

ворот на ова суштинско прашање уште од 2003 година висеше како Дамаклов меч врз судбината на СДСМ.

Во меѓувреме, Владо Бучковски не успеа да пронајде волшебни стапче за да ја реформира партијата, која во ниту еден момент не се ослободи од сенката на Црвенковски, кој уште од 1991 година е неприкосновен "владетел" во СДСМ и затоа остави длабоки траги кај членовите.

Исто така, пропадна идејата Радмила Шекеринска да ја ревитализира партијата, така што по два изборни пораза таа се најде на дното од политичкото милје во Македонија. Тоа значи дека "јавачот на Апокалипсата" мораше да дојде и да си го наплати својот данок во СДСМ.

### ТЕШКА ОДЛУКА

Во овој момент постои голема дилема како политички ќе функционира СДСМ? Доколку партијата се реши во септември да има конгрес, да избере нов лидер, а истовремено Бранко Црвенковски атакува да биде "конан", тогаш неговата улога на "камен мост" - премостување на интересите на разните струи, ќе биде неприродна.

Ваквата спона не може да ги обедини сите социјалдемократи, кои раштркани низ Македонија, функционираат како луѓе партии. Затоа најтешко ќе му биде на привремените претседател на СДСМ, кој ќе се бори против сите во партијата, а најмалку против власта. Фронтот кој се отвора пред конгресот

Сè зависи од волјата на Црвенковски, кој реши да се бори, односно реши да ја освои власта. Но, за таа цел потребна му е партијата.

Црвенковски е свесен дека само преку грбот на СДСМ може да биде сериозен противник на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски. Сепак, најглавно е прашањето дали враќањето на Црвенковски ќе значи 5 минути до 12 часот или веќе времето е 12 часот и 5 минути.

на социјалдемократите по многу нешта станува судбински, бидејќи внатрешната филтрација ќе треба да донесе одредена стабилност и конзистентност во политиката на СДСМ. Меѓутоа, сè зависи од волјата на Црвенковски, кој реши да се бори, односно реши да ја освои власта. Но, за таа цел потребна му е партијата.

Црвенковски е свесен дека само преку грбот на СДСМ може да биде сериозен противник на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, односно да се обиде да се дограби до власта, која очигледно му бега во периодот додека е шеф на државата.

Сепак, најглавно прашање е тоа дали неговото враќање означува 5 минути до 12 часот или времето е 12 часот и 5

# "5 ДО 12" ЗА БРАНКО ИЛИ "12 И 5" ЗА СДСМ!

минути. Тоа значи дека се наметнува друга дилема, треба ли да му се верува на долгогодишниот лидер на социјалдемократите?! Одговорот набрзо ќе се дознае. Но, дотогаш само едно е сигурно во СДСМ ќе паѓаат глави, партиската гилотина се активира. Кој сè ќе страда? Оние кои го разочараа, а секогаш му беа во сенка и му "климаа" со глава. Тоа се неколкумина од сегашното најтесно партиско раководство, кои ниту со прст не мрднаа за СДСМ, иако партијата, односно тој одеднаш ги направи ѕвезди. Значи, дел од вината за лошата оценка, односно за лошите односи во партијата е и во Црвенковски.

Во овој момент, во ваква политичка констелација и криза, може ли една сериозна партија, со толкаво големо членство, да си дозволи ваква авантура? По сè изгледа, не. Се прашува ли членството за ова или истакнатите социјалдемократи, кои во име на демократијата се решија во партијата да станат "Дон Кихот"? Зарем социјалдемократите паднаа на толку ниски и понижувачки гранки?

На пример, ексдсмовецот Љупчо Јордановски е во ролјата на "Дон Кихот". Во Сервантесовата шема влезе и Никола Поповски, иако тој доцна пристигна на бојното поле. Овој потег го следат и други стари истакнати кадри, кои барем досега немаа храброст да се

мора да се прости од своите политички апетити. Веројатно, Лондон и Брисел сè повеќе ќе пуштаат сигнали дека бараат наследник за него, што би значело дека политичкото време на Црвенковски ќе поминува.

Кој ќе биде следниот "Црвенковски" во СДСМ? Оној стариот кој брои ситно на претседателската функција на РМ или од позадина се раѓа нова фигура на социјалдемократијата. Во овој момент се верува дека Европската унија, дури и НАТО, сè уште го поддржуваат и го преферираат Бранко Црвенковски и затоа јавно не го истакнуваат или не го експонираат нивниот предлог-кандидат за лидер во СДСМ, чија функција би била да биде баланс меѓу домашните и,

Во СДСМ ќе паѓаат глави, партиската гилотина се активира. Кој сè ќе страда? Оние кои го разочараа, а секогаш му беа во сенка и му "климаа" со глава. Тоа се неколкумина од сегашното најтесно партиско раководство, кои ниту со прст не мрднаа за СДСМ, иако партијата, односно тој одеднаш ги направи ѕвезди. Значи, дел од вината за лошата оценка, односно за лошите односи во партијата е и во Црвенковски.

## ВО СЕРВАНТЕСОВАТА ШЕМА?

Кој сè му аплаудира на Црвенковски? Кадрите од Електротехничкиот факултет во Скопје, а најмногу елитата од Правниот факултет "Јустинијана Прима", која барем за разлика од противниците во партијата се дрзна да каже дека е против неприкосновениот лидер. На тој начин ниту победија правниците, а уште повеќе се докажаа електроинформатичарите. Додека тие се тепаа за власт во партијата и во Република Македонија, СДСМ тонеше како "Титаник". Дупката која се појави не ја закрпија ниту Бучковски, ниту Шеќеринска, односно не знаеја како да пловат низ политичкиот лавиринт. Затоа и кратко траеја. Всушност, оној кој јавно ги донесе на позицијата лидер на СДСМ, тој ѝ ги шутна, бидејќи тие ја завршија наменетата мисија.



**ДАЛИ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ПРЕМИЕРОТ  
ИМААТ КОНЦЕПЦИСКИ РАЗЛИКИ ВО  
НАДВОРЕШНАТА ПОЛИТИКА?!**

издвојат од длабоката сенка на Црвенковски кому, како на прагматичен политичар, со инструментализирана разузнавачка партиска и државничка структура, му е лесно да прави "падни - стани".

Претседателот има многу силни финансиски должници, кои во секој момент му се на услуга, така што и сега се во функција на т.н. социјалдемократија. Но, прашање е дали харизмата на Црвенковски вечно ќе може да биде силна.

## КОГО ПРЕФЕРИРААТ ЕУ И НАТО?

Доколку Република Македонија многу брзо стане членка на НАТО, тогаш најверојатно Бранко Црвенковски ќе

пред сè, странските геостратешки политички и економски интереси на Балканот. Тоа нема да биде ниту Ханџиски, ниту гардата на Бузлески, иако првиот е стамен кандидат за лидерската позиција, но нема државничка харизма. Поради моментните политички состојби во Македонија треба да се верува дека зениот на кариерата на Бранко Црвенковски ќе бидат наредните парламентарни избори, но секако со една голема доза на резерва, бидејќи на Балканот често се случуваат политички чуда.

Битката која ја отвори Црвенковски, всушност не означува нова политичка ера за СДСМ, туку напротив таа се сведува на инфузија за државникот. Но, што тој ќе правеше доколку повторно се кандидираше за претседател на РМ. Ништо! Алатките за власт се во рацете



на премиерот Груевски, кој според силата на законот и според словото на правото, ги диригира политиките на земјава. Според сегашната политичка и правна констелација во Македонија, Бранко Црвенковски е бледа сенка на Никола Груевски. Тој не може ништо да му прави освен да манипулира и да го чека секој негов политички кикс. Но, штом ќе се врати во СДСМ, тогаш ќе настане нова политичка ситуација. Тие ќе бидат рамноправни противници.

## ДЛАБОКА КРИЗА

Станува ли СДСМ инструмент на политичката волја на Бранко Црвенковски? Да! Партијата не пронајде личност, односно систем кој ќе го замени лидерот и ќе придонесе за развој на внатрешната демократија. Овој проблем е проблем и на другите поголеми партии, кои сè уште се вадат на харизмата на лидерот, односно веруваат дека народот можат да го фатат на емоции. Според моментната политичка ситуација гласачите сè уште паѓаат на популизмот, односно емоционално се врзани за лидерската позиција, иако тоа оди на штета на парламентарната демократија и на градењето на имиџот на партиите.

Дел од причините за длабоката криза за социјалдемократите мораат да ја бараат во вербата дека лидерот може сè, дури се верува дека тој можеби е безгрешен. Според библиските кажувања, безгрешен е само Господ, Бог и бебињата. Но, Црвенковски не е "бебе", а уште повеќе новороденче во македонската политика.

Тој е личност која умее да процени кога треба да нападне и да го уништи политичкиот непријател, но затоа, пак, знае добро да ги крие своите слабости - направи многубројни капитални економски и стратешки грешки за развојот на РМ. Лошата приватизација му стои на душа, исто така, и влегувањето на Република Македонија во ООН под референцата FYROM. Но, што сега тој може да направи за СДСМ, без разлика што јавно се изрази дека не сака да



**Станува ли СДСМ инструмент за политичката волја на Бранко Црвенковски? Да! Партијата не пронајде личност, односно систем кој ќе го замени лидерот и ќе придонесе за внатрешната демократија. Овој проблем е проблем и на другите поголеми партии, кои сè уште се вадат на харизмата на лидерот, односно веруваат дека народот можат да го фатат на емоции. Според моментната политичка ситуација гласачите сè уште паѓаат на популизам, односно емоционално се врзани за лидерската позиција, иако тоа оди на штета на парламентарната демократија и на градењето на имиџот на партиите.**

биде на функција. Тој партијата ја стави во негова функција и затоа со неа манипулира и жонглира.

## СУЛА ПРОТИВ ЦЕЗАР

Колку СДСМ е моќна да ја избегне политичката јамка, која се плете со враќањето на Црвенковски во партијата? Всушност, можат ли социјалдемократите

да ја избегнат наметнатата политичка стапица?

Во историјата постојат низа примери, кога силни политички фигури препознавале итри и лукави противници. Таков е и примерот на римскиот цар Сула, кој на залезот од својата животна и политичка кариера рекол: "Зарем нема да зажалиме ако треба да дозволиме Цезар да влезе во...". Цезар беше избран за конзул, а подоцна стана и еден од најсуровите владетели на Римското царство. Неговата моќ не можеше да биде ослабната ниту со пари, ниту со давање власт на Сенатот.

Во таква позиција се наоѓа СДСМ, која ниту е риба, ниту е девојка. Партијата се наоѓа пред голема дилема. Не се знае дали таа треба да се чува од политичката стапица од страна на власта или од стапицата со враќањето на Црвенковски. Каде се големите оратори, каде се големите гласноговорници или перјаници на СДСМ? Што во овој момент прави Јани Макрадули? Што прави Игор Ивановски? Ја оставија Шекеринска, го изгоре Заев. Сега... само Бучковски е на мегдан. Тој не може партијата да ја вади од бездната. Партијата треба да пронајде нова формула која ќе ги извади социјалдемократите од живиот песок. Комотноста и несериозниот пристап во градењето на оригинална партиска политика го доведе СДСМ во ситуација да го моли Бранко. Бранко врати се... Бранко врати се... Аман врати се... И ете, тој се враќа. Но, ќе биде ли гарант за успех? Тоа никој не го знае, освен истакнатите членови, кои не се тетерават од црни дамки. Бранко ќе "живее" сè до оној момент кога против себе ќе го има Никола, а потоа сè ќе биде по кеифот на "како мама ќе каже". Сè ќе зависи од ЕУ и од Западот. Постојат индикации дека нивната политичка битка е фарса, фингирана од надвор за да се постигнат нивните интереси. Тоа значи дека сè додека ЕУ во Бранко Црвенковски препознава профит, тој ќе биде политички активен, а потоа ќе се пензионира.



## FA. ALIJA DAUTOSKI

### POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNО. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OŠTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!  
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA

D
I
A
B
C
E
M
N



**Büro Makedonija**  
Tel. 048 / 473 315  
Mob. 070 / 711 788

**Büro Stuttgart**  
Tel. 0711 / 8 17 78 72  
Fax 0711 / 8 17 78 73  
Mob. 0171 / 5 46 32 20

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33  
Feuerbach [www.dautoski.de](http://www.dautoski.de) 0172 / 7 62 20 49